



С О О П Ш Т Е Н И Е
Заверка на зимски и запишување на летен семестар 2015/2016

Запишувањето на летен семестар за студентите на додипломските студии во учебната **2015/2016** година на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ќе се врши во периодот од **22.01. до 31.01.2016** година.

Согласно досегашната пракса за запишување на семестар, комплетната процедура во делот на усогласување на листата на предмети, запишување екстра кредити и запишување предмети со молба ќе се одвива **ЕЛЕКТРОНСКИ**, преку системот **iKnow** и системот за помош help.students.finki.ukim.mk.

Наведените рокови се однесуваат на електронското запишување.

Предавањето на хартиените документи ќе се врши **САМО ПОСЛЕ ДОБИВАЊЕ** на потврда преку затворање на тикетот на системот help.students.finki.ukim.mk.

Се молат студентите да го почитуваат дадениот рок за упис.

Прием на документи ќе се врши само од студентите кои на системот help.students.finki.ukim.mk добиле потврда дека електронскиот дел им е во ред и треба да донесат хартиени документи.

Сите студенти кои нема да го завршат електронскиот упис во предвидениот рок или нема да достават хартиени документи во терминот одреден од студентска служба ќе можат да го извршат со **молба и надомест од 500,00 ден** (за административно внесување на упис). После дадениот рок студентите кои не запишале семестар ќе мора да запишат празен семестар.

Потребни документи за хартиено запишување на летен семестар

1. Индекс
2. Образец за запишување на семестар со **50,00** ден. административна такса (се плаќа на [уплатница](#) или [преку СМС](#));
3. Уплатница за школарина на [жиро-сметката на ФИНКИ](#), согласно пресметаниот износ од апликацијата за уписи.
4. Уплатница во износ од **750,00** ден. на жиро-сметката на ФИНКИ, а се однесува за [административно материјални трошоци и осигурување](#);

НАПОМЕНА:

При уписот на летен семестар ќе се врши и заверка на зимскиот семестар од учебната 2015/2016 година. Сите студенти се должни заверката да ја извршат при уписот на летен семестар. Студентите покрај горенаведените документи треба да достават семестрален лист (образец за заверка на семестар) со **50,00** ден. административна такса. Сите студенти кои нема да го заверат зимскиот семестар во овој рок, ќе можат истото да го направат подоцна но со казна од **500,00** ден.

ЕЛЕКТРОНСКО ЗАПИШУВАЊЕ

Студентите се најавуваат преку централниот автентикациски сервис на ФИНКИ (CAS) преку адресата: <https://finki.iknow.ukim.edu.mk>

Отако ќе се најавите на системот, пред вас се отвара почетната страница за студентите. Главното мени за навигација се наоѓа на горниот дел од страницата веднаш под името, презимето и бр. индекс на најавениот студент.

Првата опција од менито ги содржи вашите матични податоци. **ВАЖНО:** проверете во системот iKnow дали во вашиот профил е поставена точна и активна email адреса, бидејќи истата ќе се користи за размена на пораки преку системот за помош.

Во табот "Запишани семестри", во горниот дел се наоѓа опцијата за запишување на следниот семестар (летен 2015/16). Од листата понудени семестри го избираате следниот семестар. Отако сте ги избрале соодветните параметри, на копчето "Внеси" го запишуваате семестарот.

Отако новиот запишан семестар ќе се појави прв во табелата запишани семестри, со клик на колоната "Таксени" во редот од тој семестар се отвора прозорче во кое може да се внесуваат СМС кодови за таксени марки за уписот на тој семестар. Студентите треба да внесат таксени марки во противредност од 50 денари. Иницијално таксените марки нема да се веднаш валидирани и сумата извесно време ќе стои на 0, се дури не помине валидација. Доколку сте внеле погрешни СМС кодови, после синхронизацијата системот ќе ве информира за грешката со порака на оваа страна и ќе мора да внесете точни СМС кодови.

Отако ќе го запишете новиот семестар во табот "Запишани семестри", се упатувате на следниот таб "Предмети". Тука ги избираате предметите кои ќе ги следите во следниот семестар. При запишувањето, најпрвин треба да ги изберете неположените задолжителни предмети од изминатиот зимски семестар. Потоа треба да ги изберете сите задолжителни предмети кои на вашата насока се слушаат во избраниот семестар, а за кои ги исполнувате предусловите. На крај избираате од изборните од тековниот семестар на вашата насока или на ниво на факултет, но не повеќе предмети од вкупно 35 кредити по семестар. Предметите кои ги запишуваате, ги префрлате од левите листи во десните со помош на копчињата за лево/десно меѓу листите. Со секое префрање на избран предмет од лево во десно се ажурира сумата за плаќање за тој семестар, сместена најгоре во средишниот дел на формата. Истата треба да се уплати на уплатница.

Отако сите потребни предмети ќе се префрлат во десните листи, најдолу десно на формата со копчето "Запиши" сите избрани предмети ќе се запишат за тој семестар и ќе се појават во табела "Запишани предмети" во горниот дел на формата. Отако со копчето "Запиши" ќе ги запишете предметите, завршува електронскиот дел од запишувањето на следниот семестар.

По завршувањето на изборот на предмети, потребно е да се кликне копчето "**Потврди**". Со тоа, листата на предмети се заклучува и при тоа **АВТОМАТСКИ** се креира тикет на системот help.students.finki.ukim.mk со вашите податоци. На вашата email адреса ќе добиете известување од овој систем дека е креиран во ваше име тикет, заедно со линк за директно пристапување до тикетот. Пораката се праќа од **FINKI HELP** и има тема: *Otvoren bilet za pomosh [#broj_na_bilet]*. **ВАЖНО:** проверете дали случајно пораката е префрлена во вашиот SPAM или JUNK фолдер.

Службата за студентски прашања го проверува вашиот електронски запишан семестар и доколку се е во ред, ќе ви одговори со затворање на тикетот на системот help.students.finki.ukim.mk и со порака во која ќе биде наведен термин за доставување на хартиени документи, во периодот 9:00 до 12:00 часот на шалтерот на студент. За добиениот одговор студентот ќе добие известување од системот за помош на неговата email адреса.

Доколку студентската служба има забелешки кои не може да ги отстрани без консултација со студентот, истите ги пишува како одговор на автоматски генерирали тикет. За добиениот одговор

студентот ќе добие известување од системот за помош на неговата email адреса. По потреба, службите ја отклучуваат листата на предмети за да може студентот да направи соодветни промени. По направените промени, студентот повторно кликнува на копчето **“Потврди”**. Со тоа, листата на предмети повторно се заклучува и АВТОМАТСКИ се генерира одговор на тикетот на системот help.students.finki.ukim.mk, кој се проследува до службата за студентски прашања. Потоа службата повторно го разгледува уписот.

Доколку студентот сака да запише екстра кредити или предмет за кој не исполнува предуслови треба да креира електронска молба преку системот за **електронски молби molbi.finki.ukim.mk**. При креирање на молбата за екстра кредити над 35 се избира името на предметот кој се запишува како дополнителен предмет и соодветниот професор. Додека при креирање на молбата за предмет за кој не се исполнети условите, се избира соодветниот предмет и професор, а во забелешка се пишуваат условите кои не се исполнети и зошто студентот бара да го запише предметот. Електронските молби ќе бидат разгледани од продеканот за настава и студентите ќе добијат известување за статусот на молбата.

Упис на семестар на студенти кои се во последен семестар од студии по ЕКТС

- 1.** Студентите кои имаат пријавено дипломски труд ако до 29.2.2016 година истиот го одбранат немаат обврска за запишување на летниот семестар. Истите треба да направат само заверка на зимскиот семестар.
- 2.** Студентите кои пријавиле дипломски труд во изминатиот зимски семестар и истиот нема да го одбранат до 29.2.2016 година должни се да запишат летен семестар при што покрај потребните документи треба да приложат уплатница од **1000,00** ден. за административни трошоци на жиро сметка на ФИНКИ.
- 3.** Студентите кои немаат пријавено дипломски труд, а очекуваат да ги положат сите испити заклучно со јануарска испитна сесија, како и студентите кои запишале дипломски труд во минатиот летен семестар должни се да го запишат летниот семестар (во рокот за запишување на летниот семестар), како последен семестар на студии при што го пријавуваат дипломскиот труд во системот за електронско запишување (се избира како и секој друг предмет од листата на предмети) и ги уплаќаат соодветните кредити согласно пресметаниот износ на уплатница.

Од Деканатот на ФИНКИ - Скопје